

Сонцето сè уште изгрева на Исток

ЖИВКО ПЕЈОСКИ

Следејќи ги настаните од почетокот не може и не смее да се биде рамнодушен. Тоа е основниот мотив за моето пишување како и некои невистини што ги изнесе господинот Коле Манев во изјавите до јавноста. Со голем почит кон Вашето сликарско творештво кое очигледно не координира со Вашата личност како и претседател на ДЛУМ. Имено лично беше присутен на последното Собрание на ДЛУМ, на кое мала група членови на чело со Вас направите обид да издејствуваат елиминација на одредени членови: полицијци, лекари, правници, архитекти итн. наиме сликари со несоодветно образование. Но, за Ваша жалост најдовте на жестока критика и неприфаќање на Вашата замисла токму од членови со завршена Ликовна академија, дури и лично ви поставија прашање од што и од кого се плаќаште. Мислењето на мнозинството беше очигледно па немаше потреба од никакво гласање. За јавноста дадовте изјава дека од поодамна во ДЛУМ се размислува за селекција во членството. Не, господине Манев, од поодамна тоа било само идеја на неколку членови кој најверојатно својот успех глаѓаат во евентуалниот неуспех на други. Тоа значи пет-шест луѓе

Лјупчо Маленко, гос. Славе Ѓорѓоски, гос.гос. Михаил и др.;

1995 – во Галеријата на ДЛУМ – Битола (каде сум исто член) – мотиви со етно белег од традицијата на Македонија. Воедно учествував на повеќе групни изложби и една колонија. Од сите изложби се доставени во ДЛУМ каталоги со биографија каде убаво е описан мојот разновиден творечки опус. Скоро осумнаесет години работов во индустрија како дизајнер во дрво, метал, керамика, пластика, автогалантерија, графички дизајн, за сите што не знаат тоа се вика применета уметност. Во мојата биографија исто така пишува (ќе мора сам преку печатот да ви прочитам) дека во последните шест години работам во сопствено атеље со галерија (при тоа сам редовно плаќам пензиско, социјално и данок) а единствена дејност и егзистенција ми е уметност.

мации за членовите што по ваше исклучивте од членство. Уште еднаш ве уверувам дека трисет години единствена дејност и егзистенција ми е уметноста. На уметниците кои по разни основи се обезбедени со плата и социјално многу полесно му е да сонуваат за големата уметност, но кога тоа е основна егзистенција верувам дека и вие поинаку би размислувале.

Моето атеље со галерија на ул. „Цар Самоил“ 52 во Охрид постои веќе петнаесет години, доволно познато на пошироката јавност претставува мал неофицијален центар за информации за културни забиднувања во летниот период. Имам доста каталоги и сèкоја прилика пред публиката ја користам да ги презентирам токму македонските познати сликари, речиси пред странски гости и новинари.

Зошто и како пет-шест луѓе си зедоа за право да бидат покомпетентни и од Собранието на ДЛУМ, елиминирајќи некои членови на ликовната асоцијација

си зедоа за право да бидат покомпетентни и од самото Собрание на ДЛУМ. Ова заборавите да го кажете во медиумите, па не е лошо некој да ве потсети. Исто во интервју за Радио Скопје рековте дека се тоа сликари аматери (верувам дека за вас и Ван Гог бил аматер) неадекватно образованi, не се активни, не се потврдени пред јавноста, и дека вие божем имате преглед на тоа.


Сепак господине Коле Манев сонцето сеуште изгрева на исток.

Вие напишавате едно циркуларно писмо и го испратите (по една копија) до сите членови што беа надвор од вашиот домен и престава за уметноста. Во тоа известување нема никакво ображение ни право на жалба што е елементарно право на човекот па дури и при најтешки кривични дела.

За ваша информација, дипломирал на архитектура, се надевам нема да се шокирате, пред тоа завршив Средно електротехничко училиште. Меѓутоа, за овие триесетина години единствена моја егзистенција е токму уметноста. Во 1994 година на инсистирање на луѓе од светот на уметноста доволно компетентни конкурираав и беше примен во ДЛУМ. Само во овој период имав три самостојни изложби.

1994 – во Културно информативниот центар – Скопје, тема пејзажи и амбиентални мотиви;

1995 – во Музејот на Охрид на тема портрет на познати личности од јавниот живот на Републиката, кои лично позираа и беше присутни на изложбата (меѓу кои господин Климе Коробар, д-р проф. Борис Петкоски, гос. Паско Кузман, гос.



Биста на Мурато, Автор Ж. Пејоски

ста: слики, резби и експонати со репрезентативен карактер со највисок степен на професионална изработка и пристап по сопствена идеја. Последната работа ми беше биста за нашиот алпинист Диме Илиески – Мурато.

Моите слики и експонати ги има на сите пет континенти, од кои голем број ги поседуваат познати личности (Федерико Мојар, за пример) од светот, како и два експонати во Њујорк – во постојана збирка како национален претставник на Р. Македонија. Мои експонати од керамика беа прифатени од меѓународно жири (од 15 член) во: 1991 – на Светското првенство во Нови Сад; 1994-95 – Зимска олимпијада во Сараево.

Ве уверувам дека после толку години работа воопшто не ми е потребна реклами, ова се само мали аргументи што сакам јавно да ги изнесам против вашата неоснована одлука, особено вашите лични изјави до јавноста.

Сакале или не господине претседателе на ДЛУМ заклучувам дека вие вис немате никакви информа-

ции за членовите што по ваше исклучивте од членство. Уште еднаш ве уверувам дека трисет години единствена дејност и егзистенција ми е уметноста. На уметниците кои по разни основи се обезбедени со плата и социјално многу полесно му е да сонуваат за големата уметност, но кога тоа е основна егзистенција верувам дека и вие поинаку би размислувале.

Со Вашето размислување господине претседателе на ДЛУМ сигурно мислите дека и инките кога ја создавале својата уметност ги факало трема од самата помисла – што ли ќе речат оние во Скопје (па и во Париз) во 1999 година.

Исто така, сакам да ве известам дека сите мои пријатели токму од академскиот свет се шокирани од вашата одлука која бидејќи не помина на Собранието на ДЛУМ, со право ја сметам за приватен став на мала група луѓе, на чело со Вас гос. Коле Манев.

Со Вашето размислување господине претседателе на ДЛУМ сигурно мислите дека и инките кога ја создавале својата уметност ги факало трема од самата помисла – што ли ќе речат оне-

во Скопје (па и во Париз) во 1999 година.